

Како се игра Снежна трка ?

На Дедо Мраз му избега санката. Побрзајте и помогнете му да стигне до санката и да им подели подароци на сите дечиња.

Играта можете да ја испечатите и да си играте користејќи некој предмет кој ќе го поместувате на таблата. Тоа може да биде некој пион, копче, гума за бришење и слично.

Потребно е да имате коцка.



ПОЛИЊА СО ПРАШАЊА :

Кога играчот ќе стапне на полињата 5,10,15 и 17- добива прашање или предизвик. .

Доколку точно одговори, оди три полиња напред, но ако згреша оди три полиња назад!

+ 1 ПОЛЕ:



Кога играчот ќе стапне на +1 поле добива награда (оди едно поле напред!)

- 1 ПОЛЕ:



Кога играчот ќе стапне на -1 поле добива казна (оди едно поле назад!)

- 2 ПОЛЕ:



Кога играчот ќе стапне на -2 поле добива казна (оди две полиња назад!)

Прашања за полињата 5, 10, 15, 17: се само предлог прашања, а на вашите деца можете и сами да им измислите прашања или предизвици за играта да биде позабавна.

Поле бр.5: Покажи како правилно треба да го покриеме лицето кога кашламе или киваме

Точен одговор: Детето треба да покаже како со лактот треба да го покриеме лицето кога кашламе и киваме.

Поле бр. 10: Кажете го првиот збор што ќе ти текне поврзан со Дедо Мраз или кажете една причина зошто го сакаш Дедо Мраз.

Точен одговор: Нема погрешни одговори, целта е детето да ја употреби имгинацијата и да научи некој нов збор со ваша помош.

Поле бр. 15: Предизвик: стој на една нога броејќи до 10

Поле бр. 17: Кој е точен одговор? Рацете треба да се мијат:

- а) после играње
- б) пред јадење
- в) ако сме биле надвор, веднаш штом ќе дојдеме дома
- г) сите одговори се точни

За наредната игра сами измислете прашања и предизвици, можете да го тестирате знаењето на вашето дете поврзано со домашната задача, нова лекција, понудете му на детето да измисли предизвик за вас итн. Оставете ја вашата фантазија да работи!